



Општина Велес

Ф 8.3/2-14

До
Општина Велес
Комисија за утврдување на процена на
штета од елементарни непогоди

ПРИЈАВА
за настаната штета од елементарни непогоди

Од _____ ул. _____
(име, татково име и презиме)

од _____ со ЕМБ _____
(град, село)

Контакт телефон: _____

Во врска со настаната штета од _____ на ден _____ 20__ година
(вид на елементарна непогода : пожар, поплава и др)
во _____, Општина Велес.

ПРИЈАВУВАМ настаната штета на следниот имот:

I. НЕДВИЖЕН ИМОТ (објект или земја):

1. _____ со површина од _____ м² _____
(објект или земјиште) (култура)

КП бр. _____, место викано _____, КО _____
на кој се настанати следните оштетувања: _____
(да се наведе оштетеноста-целосна или делумна)

2. _____ со површина од _____ м², _____
(објект или земјиште) (култура)

КП бр. _____, место викано _____, КО _____
на кој се настанати следните оштетувања: _____
(да се наведе оштетеноста-целосна или делумна)

3. _____, со површина од _____ м² КПбр _____,
(да се наведе култура)

место викано _____ КО _____ на кој се
настанати следните оштетувања: _____
(да се наведе оштетеноста-целосна или делумна)



Општина Велес

Ф 8.3/2-14

II. ДВИЖЕН ИМОТ: (машини или друго)

1. _____, произведена или набавена _____ год,
(машина, опрема или друго)

На кој-а се настанати сл. оштетувања: _____
(да се наведе оштетеноста-целосна или делумна)

2. _____, произведена или набавена _____ год,
(машина, опрема или друго)

На кој-а се настанати сл. оштетувања: _____
(да се наведе оштетеноста-целосна или делумна)

III. ЖИВА СТОКА

1. _____ бр. _____
(да се наведе каква стока) (да се наведе број на грла)

За која ја поседувам сл. документација _____
(каква документација-ветеринарна потврда или пасош)

2. _____ бр. _____
(да се наведе каква стока) (да се наведе број на грла)

За која ја поседувам сл. документација _____
(каква документација-ветеринарна потврда или пасош)

IV. ДРУГИ ВИДОВИ

Во прилог ги поднесувам следните документи :

1. Имотен или поседовен лист (**задолжително**)

2. Документ за машина или опрема

(да се наведе кои)

3. Документи за жива стока (**задолжително**)

(да се наведе кои)

4. Друго:

Место и дата:

Подносител:

*Општина Велес ги применува начелата за заштита на личните податоци, согласно Законот за заштита на личните податоци (Сл.Весник на РМ број 7/05 и 103/8)